




WINTER 2018/2019

БАНСКО

Хотел

PLATINUM HOTEL & CASINO- BANSKO ****



PLATINUM HOTEL & CASINO- BANSKO ****	30.11-21.12.18 06.01-19.01.19 03.02-30.03.19	20.01-02.02.19	22.12-28.12.18 02.01-05.01.19	29.12-01.01.19
Двокреветна соба Economy (без балкон)	40	44	52	74
Еднокреветна соба Economy (без балкон)	46	64	78	120
Двокреветна соба Standard (без балкон)	41	46	54	78
Еднокреветна соба Standard (без балкон)	58	68	82	126
Двокреветна соба Standard (со балкон)	42	47	56	80
Еднокреветна соба Standard (со балкон)	60	70	84	129
Junior апартамент –наем (2+1chd 2-11.99)	103	115	135	195

- **Цената вклучува:** ноќевање на база полупансион, базен, сауна, парна бања, џакузи, фитнес
- wi -fi интернет во лоби
- транспорт до гондолата
- туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- Деца до 1.99 год. се сместуваат бесплатно
- Деца од 2- 11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 75% од цената за возрасен.
- Деца од 2-11.99 год. на дополнително легло со еден возрасен плаќаат 25 % од цената
- Деца од 2-5.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
- Деца од 6-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни плаќаат 50% од цената.
- Деца од 2-11.99 год. на второ дополнително легло во Junior апартамент со двајца возрасни плаќа 50% од цената
- Трет возрасен сместен на дополнително легло во Двокреветна соба или Junior апартамент плаќа 80% од цената
- **Максимум лица во двокреветна соба – 3 возрасни**
- **Максимум лица во Junior апартамент 3 возрасни + 1 дете**

ДОПЛАТИ:

- **Доплата за Новогодишна вечера (задолжително):** 85 евра возрасни, 45 евра деца (2-11.99 год)
- **Доплата за Божиќна вечера (незадолжителна):** 35 евра возрасни, 20 евра деца (2-11.99год)

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и SKTM